



Понуда за соработка

Почитувани,

Студентскиот парламент како невладина и непрофитна организација во соработка со голем број невладини организации, факултети и тела на факултетите го организира/подржуваат настанот „Get in the Ring“ кој ќе се одржи од 13ти до 15ти март. За сега имаме соработка со невладините организации за социјални иновации „Smart Up“ и „Wake Up“, Асоцијацијата за студенти информатичари, ФИНКИ, Фонд за иновации - ФИТР, факултетските студентски собранија од ФИНКИ, ТМФ, Земјоделски, Шумарски, Дизајн и ентериер, Медицина и Стоматологија, во процес на договарање сме и со другите факултетски собранија, невладини организации и јавни установи. Исто така настанот е поддржан од компании, а домаќин на настанот ќе биде компанијата А1.

Би сакале Вие – Технолошко-металуршки факултет да се приклучите на досегашните поддржувачи на настанот кој е глобален. Освен во нашата држава се организира и во 40 други држави, додека главниот настан се одржува во јуни во Канада, Монреал.

Од Ваша страна би ни било потребно да го споделите со професорите и студентите на Вашиот факултет. Доколку некој тим се пријави доколку би можеле да го поддржите со потребните реквизити и материја за својот проект. Исто така професорите ќе можат да се ментори на тимовите од таа област и членови на жири. Од наша страна ќе бидете поставени како поддржувачи на настанот, логото ќе биде истакнато на промотивните материја и ќе ве објавиме на социјалните медиуми.

Се надеваме дека ќе ја прифатите оваа понуда за соработка и дека овој проект ќе биде зачеток на долга соработка.

Со почит,

Александар Ѓоргиевски

Претседател на СП ФИНКИ

